



ул. Македонија 12/3  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: + 389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: dzr@dzr.gov.mk  
www.dzr.gov.mk

Број: 29-269/6

Дата: 11.03.2013

ДО  
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметката на основен буџет (637) на Општина Петровец за 2011 година.

При ревизијата беа земени во предвид препораките дадени во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на основен буџет (637) на Општина Петровец за 2007 година. Утврдено е дека од вкупно дадените 13 препораки, седум се спроведени, пет делумно спроведени и една препорака не е спроведена.

За вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи за 2011 година, како и за усогласеност со закони и прописи е изразено мислење со резерва.

Во Општина Петровец и покрај донесените процедури за сметководственото работење, интерните контроли не функционираат поради неекипираност на општинската администрација, неизвршено разграничување на надлежностите и одговорностите меѓу вработените и неназначен одговорен сметководител. Се врши евидентирање и исплата по сметководствената документација, без претходно да е одобрена од одговорно лице и без доказ дека извршените работи/добра/услуги се за потребите на општината.

Општина Петровец нема донесено Програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општината за 2011 година, која треба да содржи: вид и обем на

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

---

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

работите што треба да се извршат, финансиски средства, временски рокови за извршување на работите, динамика и начин на вршење на работите.

Исплатени се средства на спортски клуб во Општината и на социјално загрозени лица по основ на социјална парична помош за кои советот нема донесено Програма за финансирање на спортот и Програма за социјална заштита, со што е намалена транспарентноста при доделување на средствата.

Не е извршено евидентирање и проценка на вредноста на имотот доделен со решение од 2000 година за пренесување на право на сопственост на недвижен имот од Република Македонија на Општина Петровец, за кој имот не се обезбедени имотни листови.

Во текот на 2011 година извршени се набавки на стоки и услуги во вкупен износ од 2.494 илјади денари за кои не се спроведени постапки за јавни набавки согласно законските одредби.

За надминување на утврдените слабости ревизијата даде препораки кои се однесуваат на градоначалникот и раководните лица на општинската администрација.

На Нацрт извештајот не се доставени забелешки од страна на законскиот застапник на субјектот.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 2

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

## 1. Вовед

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните од 12 до 14 заедно со ревизија на усогласеност на финансиските извештаи на сметката на основен буџет (637) на Општина Петровец, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и преглед на значајни сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на основен буџет (637) на Општина Петровец за 2007 година. За вистинитоста и објективноста на финансиската состојба на сметката под 31 декември 2007 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, како и за законското и наменското користење на средствата во финансиските трансакции за 2007 година е изразено негативно мислење.

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:

- Борче Митевски – градоначалник во 2011 година.

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 3

\_\_\_\_\_

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците на Општина Петровец се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

## 2. Цели и делокруг на ревизијата

### 2.1. Цел на ревизијата на:

- финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки, и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување

- усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија и со прифатени и спроведени извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни прикажувања.

2.3. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за добивање на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Изборот на постапки

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 4

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјално погрешни прикажувања во финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците, ревизорот ги разгледува интерните контроли како релевантни за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на интерните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува проценка на соодветноста на користените сметководствени политики и сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1.4. на овој извештај, како и општа оценка за севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека обезбедените докази ни обезбедуваат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизијата од точка 1.1. е планирана и извршена во периодот од 12.12 до 27.12.2012 кај Општина Петровец од тим на Државниот завод за ревизија .

### **3. Осврт на ревизијата од претходната година - спроведување на препораките.**

Ревизијата од точката 1.1. опфати и ревизија на спроведување на препораките дадени во конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2007 година. Во Прилог 1 (прилог кон овој извештај), дадени се резултатите од извршената ревизија на спроведување на препораките презентирани во конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2007 година.

### **4. Наоди и препораки**

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот – предмет на ревизија, на 24.12.2012 година.

Не се примени забелешки по нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 29 - 269/2 од 29.01.2013 година.

Со ревизијата на финансиските извештаи за 2011 година, ревизорите на Државниот завод за ревизија го утврдија следното:

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

---

Овластен државен ревизор 5

\_\_\_\_\_

#### **4.1. Интерни контроли**

##### **4.1.1. Процес на плаќање**

4.1.1.1. При оценка на системот на интерни контроли ревизијата констатира дека иако се донесени процедури за сметководствено работење, интерните контроли не функционираат. Ова се должи на следниве состојби:

- не е извршено екипирање на одделението за финансиски прашања, односно повеќе задачи и одговорности се доделени на едно лице без да се обезбеди контрола од одговорно лице;
- не се врши ликвидирање на документацијата, и
- не е назначен овластен сметководител.

Се врши евиденција на сметководствената документација и плаќање по истата без да бидат обезбедени докази дека извршените работи/добра/услуги се за потребите на општината. Документацијата не е потврдена од лице кое ја извршило набавката или одговорно лице во општинската администрација, ниту пак се поврзува со склучен договор. Комплетирањето на документацијата, нејзино евидентирање и плаќање се врши од страна на едно лице, самостојниот референт за сметководствени работи без претходно да се одобри од друго одговорно лице во Општината.

##### **4.1.2. Процес на пресметка и исплата на плати и надоместоци**

4.1.2.1. Во процесот на исплата на плати ревизијата утврди ризик од погрешно утврдување на платите за вработените и надоместоци за советниците како и можност за исплата и за денови за кои не е потврдено присуство на вработените на работа. Ова се должи на фактот што не е извршено разграничување на надлежностите и одговорностите меѓу вработените, така што едно исто лице е задолжено за:

- водење на персонални досиеја на вработените;
- евиденција и ажурирање на основните податоци во апликативниот софтвер за пресметка на плати;
- следење на дневната присутност на вработените;
- обезбедување на документација за отсуство - боледување;
- утврдување на пречекорувања по сметките за мобилни телефони;
- пресметување на плати за вработените во администрацијата и надоместоци за советниците;
- доставување на податоци до УЈП, Трезор, деловни банки, и
- сметководствена евиденција на трансакциите.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 6

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Списоците за присутност на советниците на седници на Советот не се потпишани од одговорно лице и ревизијата утврди неусогласеност меѓу нив и записниците од седниците на советот во однос на присутноста на советниците.

Непостоењето на интерни контроли не е во согласност со член 5, 6, 16 и 21 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и создава услови за ненаменско и незаконско користење на буџетските средствата на Општина Петровец.

**Препорака:**

Градоначалникот на Општина Петровец да обезбеди услови за функционирање на пропишаните интерни контроли и да:

- додели обврски и одговорности на други одговорни лица во општинската администрација во однос на комплетирање и потврдување на документацијата;
- додели одговорност на лице кое ќе ги води персоналните досиеја за вработените и ќе ја следи дневната евиденција за присутност на вработените и присутноста на советниците;
- изврши доекипирање на одделението за финансиски прашања и назначи овластен сметководител, и
- назначи лице за ликвидирање на документацијата.

**4.1.3. Процес на јавни набавки**

4.1.3.1. При оценка на системот на интерни контроли во процесот на јавни набавки е утврдено дека постои отсуство на контроли, односно не постои поделба на должностите на начин кој нема да овозможи едно лице во исто време да биде одговорно за извршување, контрола и одобрување, што не е во согласност со одредбите од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. Едно исто лице го изготвува Планот за јавни набавки, е претседател на Комисијата за јавни набавки, најчесто ја изготвува тендерската документација, дава налог за работа и ја следи реализација на договорот.

**Препорака:**

Градоначалникот да определи лица од техничка струка кои ќе бидат задолжени за изготвување на технички спецификации за градежните работи.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

---

Овластен државен ревизор 7

\_\_\_\_\_

## 4.2. Усогласеност со закони и прописи

4.2.1. Општина Петровец нема донесено Програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општината за 2011 година. Согласно членот 12 од Законот за јавна чистота, општините секоја година донесуваат годишна програма, која содржи: вид и обем на работите што треба да се извршат, финансиски средства, временски рокови за извршување на работите, динамика и начин на вршење на работите. Согласно Законот за јавна чистота, пропишано е плаќање на надоместок за јавна чистота, а наплатата на приходот по овој основ треба да ја врши јавното претпријатие во име и за сметка на Општината, а собраните средства треба да ги уплатува на сметката на буџетот на Општината. Меѓутоа, до денот на вршење на ревизијата, Советот на Општина Петровец нема донесено Одлука за одржувањето на јавна чистота на подрачјето на Општината со која ќе се утврди висината и начинот на наплаќање на надоместокот за одржување на јавната чистота, што не е во согласност со членот 24 и 25 од Законот. Недонесувањето Програма има влијание на обезбедувањето средства за финансирање на одржувањето на јавните површини.

### **Препорака:**

Советот на Општината да носи Програма за одржување на јавната чистота секоја година и да ја утврди висината на надоместокот за одржување на јавна чистота.

4.2.2. Исплатени се средства на спортски клуб во Општината и социјално загрозуени лица по основ на социјална парична помош (за лекување и тешка финансиска положба), врз основа на поединечни барања со решенија од градоначалникот. Општината нема донесено Програма за развој и финансирање на спортот што не е во согласност со членот 22 од Законот за спорт и Програма за социјална заштита согласно член 11 од Законот за социјална заштита. Од Советот не е донесен акт за определување на условите и критериумите при доделувањето на средствата за овие намени.

Доделувањето на средствата на спортскиот клуб е извршено без да има јавен повик, а општината на својата веб страница нема објавено кои организации добиле средства, што не е во согласност со членот 49 од Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Ваквиот начин на доделување на средствата создава можност за субјективност во одлучувањето и нетранспарентно користење на средствата.

### **Препорака:**

- советот на Општината да донесе Програма за спорт, со критериуми и услови за доделување на средства и потребна документација како поткрепа на

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 8

\_\_\_\_\_



**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

барањето, а стручните служби на Општината од клубовите кои добиле средства да бараат деловен и финансиски извештај за реализација на истите, и

- советот на Општината да донесе Програма за социјална заштита со критериуми за одредување на финансиската помош од Буџетот на Општина Петровец.

#### **4.3. Финансиски извештаи**

4.3.1. Извршени се плаќања во вкупен износ од 1.068 илјади денари за кои не постои поткрепувачка документација, како доказ дека услугата е извршена односно стоката набавена, поради нефункционирање на интерните контроли и тоа:

- не се изготвуваат патни налози за користење на службените возила како потврда на потрошеното гориво за возилата и плаќањата по тој основ;
- по фактури во вкупен износ од 241 илјади денари за набавка на материјали, делови за возила, чистење на дива депонија нема поткрепувачка документација (работен налог, приемници);
- извршени се набавки на материјали за тековно одржување и ситен инвентар во износ од 165 илјади денари без потребни прилози и непотврдени од овластено лице од општината;
- платен е надоместок за изработка на просторни и урбанистички планови во износ од 78 илјади денари, без поткрепувачка документација за плаќањето и основот;
- за медиумско претставување на општината по договор од 2010 и 2011 година кон телевизиска куќа исплатени се 584 илјади денари, по фактури од кои дел се месечен паушал, без потребни информации за емисијата, за должината на времетраењето на емитувањето.

Ова не е во согласност со членот 7 и 12 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници.

Непочитувањето на законските одредби, недостигот на целосна поткрепувачка документација како потврда за извршените работи, создава ризик од намалена транспарентност во работењето на службите на општината, плаќање без законски основ и ненаменско користење на буџетските средства

#### **Препорака:**

Градоначалникот на Општината да:

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

---

Овластен државен ревизор

9

- обезбеди функционирање на интерните контроли од аспект на обезбедување на комплетна и потврдена документација од овластени лица, и
- да утврди обврска за изготвување патни налози за секое користење на службените возила и нивна контрола.

4.3.2. Не е извршена идентификација, проценка и евидентирање на вредноста на имотот доделен со решение од 2000 година донесено од Владата на Република Македонија, за пренесување на право на сопственост на недвижен имот од Република Македонија на Општина Петровец, за кој имот не се обезбедени имотни листови.

Оваа состојба има за ефект нереално искажани состојби на средствата и изворите на средствата и изготвување на нереални финансиски извештаи.

**Препорака:**

- Градоначалникот на Општина Петровец да преземе активности за идентификација, и проценка на имотот доделен на Општината.
- Одделението за финансиски прашања до добивање на имотните листови да изврши вонбилансно евидентирање на имотот.

**4.4. Користење на средствата согласно законските прописи**

4.4.1. Извршени се набавки на стоки и услуги (мрежи за игралишта, прехранбени артикли, материјали за одржување, маици, набавка на делови и поправка на возила, апликативен сиситем, мотор и пумпа за вода, ноќевање на гости, мобилна телефонија, геодетски работи, расчистување на дива депонија) во 2011 година во вкупен износ од 2.494 илјади денари за кои не се спроведени постапки за јавна набавка, што не е во согласност Законот (Прилог 1 од Извештајот).

Плаќањата за набавки за кои не е спроведена постапка за јавна набавка ги нарушува основните принципи на Законот за јавни набавки кој налага транспарентност и интегритет во процесот на доделување на договори за јавни набавки и рационално и ефикасно искористување на средствата во постапките за доделување договори за јавна набавка.

**Препорака:**

Да се почитуваат одредбите од Законот за јавни набавки во функција на рационално и ефикасно искористување на средствата во постапките за јавни набавки.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 10

\_\_\_\_\_

## **5. Ревизорско мислење**

### **Мислење за финансиските извештаи**

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањата изнесени во точката 4.3. финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на сметката на основен буџет (637) на Општина Петровец на ден 31 декември 2011 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

### **Мислење за усогласеност со закони и прописи**

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањата изнесени во точките 4.2. и 4.4. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на сметката на основен буџет (637) на Општина Петровец во сите материјални аспекти, се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

## **6. Прифатените и спроведени корекции од страна на субјектот во текот на ревизија**

Во текот на ревизијата спроведена е корекција зголемување и намалување на позициите Материјални средства, Материјални средства во подготовка, АВР, Краткорочни обврски спрема добавувачите, ПВР и Извори на капитални средства во Билансот на состојбата.

Вкупниот ефект од прифатените и спроведени корекции, врз Билансот на состојба е зголемување на вкупната актива и пасива за 2.826 илјади денари.

Скопје, 05.03.2013

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 11

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ			
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)			
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2011 ГОДИНА			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2011	2010
<b>Приходи</b>			
Трансфери и донации	3.1.1.	62.761	36.652
<b>Вкупно приходи</b>		<b>62.761</b>	<b>36.652</b>
<b>Расходи</b>			
<b>Тековни расходи</b>			
Плати и надоместоци	3.2.1.	9.854	9.417
Стоки и услуги	3.2.2.	17.076	12.778
Каматни плаќања	3.2.3.	20	37
Субвенции и трансфери	3.2.4.	740	249
<b>Вкупно тековни расходи</b>		<b>27.690</b>	<b>22.481</b>
<b>Капитални расходи</b>			
Капитални расходи	3.3.	35.071	14.171
<b>Вкупно капитални расходи</b>		<b>35.071</b>	<b>14.171</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>62.761</b>	<b>36.652</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 12

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ			
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)			
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2011	2010
<b>Актива</b>			
<b>Тековни средства</b>			
Активни временски разграничувања	4.1.1.	20.604	21.628
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>20.604</b>	<b>21.628</b>
<b>Постојани средства</b>			
Материјални средства	4.2.1.	67.166	26.129
Материјални средства во подготовка	4.2.2.	2.371	0
<b>Вкупно постојани средства</b>		<b>69.537</b>	<b>26.129</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>90.141</b>	<b>47.757</b>
<b>Пасива</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	19.905	20.831
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.2.	699	731
Пасивни временски разграничувања	4.3.3.	2.371	0
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>22.975</b>	<b>21.562</b>
<b>Долгорочни обврски</b>		<b>0</b>	<b>66</b>
<b>Извори на средства</b>			
Извори на капитални средства	4.4.1.	67.166	26.129
<b>Вкупно извори на деловни средства</b>		<b>67.166</b>	<b>26.129</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>90.141</b>	<b>47.757</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 13

\_\_\_\_\_

**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)		
ПРЕГЛЕД		
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2011 ГОДИНА		
		во 000 денари
О П И С	Државен јавен капитал	Вкупно
Состојба 01.01.2011 година	26.129	26.129
<b>Зголемување по основ на:</b>	<b>43.580</b>	<b>43.580</b>
Набавки	40.399	40.399
Ефект од ревалоризација на материјални средства	2.740	2.740
Корекции за време на ревизија	441	441
<b>Намалување по основ на:</b>	<b>2.543</b>	<b>2.543</b>
Ревалоризација	474	474
Амортизација	2.043	2.043
Корекции за време на ревизија	26	26
<b>Состојба 31.12.2011 година</b>	<b>67.166</b>	<b>67.166</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 14

\_\_\_\_\_